

Народна банка на Република Македонија



Месечна информација 2/2012

март, 2012 година

Резиме

Макроекономските движења во февруари 2012 година упатуваат на релативно подобри услови за спроведување на монетарната политика од очекуваното, пред сè во доменот на движењата на девизниот пазар. Имено, во февруари НБРМ продолжи да откупува девизи на девизниот пазар, што придонесе за релативно повисоко ниво на девизни резерви во однос на очекувањата и укажа на подобра надворешна позиција во однос на проекциите. Годишната стапка на инфлација во февруари 2012 година забави умерено и изнесуваше 2,9%, што е во согласност со последните проекции на НБРМ за постепено забавување на цените во текот на првиот квартал (проектирана просечна годишна инфлација за првото тримесечје од 2,1%). Базичната стапка на инфлација и натаму се одржува на ниско ниво и во периодот јануари - февруари 2012 година во просек изнесуваше 1,4%. **И покрај, главно, поволните остварувања во домашната економија, и натаму се присутни ризици поврзани со неизвесноста околу надминувањето на должничката криза во евро-зоната и ефектите врз глобалната и домашната економија.** Во вакви околности, веќе постојат навестувања за надолна ревизија на проекциите за странската побарувачка споредено со очекувањата во последните проекции. Дополнителен ризик претставува и растот на светските цени на нафтата во последниот период, чијашто динамика на движење е исклучително неизвесна. Токму затоа останува потребата од натамошно внимателно следење на најновите макроекономски остварувања, на домашен и на глобален план, со цел навремена оценка на евентуалната потреба од промена во поставеноста на монетарната политика.

Најновите податоци за БДП ги потврдија очекувањата за забавен раст на економската активност во последниот квартал на 2011 година. Така, според првичните оценки на ДЗС, **домашната економска активност во последниот квартал остварила мал раст од 0,2% на годишна основа, наспроти 0,7%, колку што изнесуваше јануарската оценка на НБРМ.** Гледано од аспект на создавањето на БДП, **најголем придонес за забавувањето на растот имаше индустријата,** којашто по умерениот пад во третиот квартал, повторно бележи негативна годишна промена од 4,1%. Потоа, следува економската дејност **сообраќај, складирање и врски** со реален годишен пад од 4,8% во четвртиот квартал. Кај останатите економски дејности е забележан раст, кој кај повеќето е со забавена динамика, **при што најголем пораст бележат секторите „хотели и ресторани“ и „градежништво“** од 11,3% и 10,4%, соодветно на годишна основа. Од аспект на расходните компоненти на БДП, забавувањето на растот во најголем дел се објаснува со послабата инвестициска активност, при реален годишен раст на **бруто-инвестициите** од 12% во четвртиот квартал, наспроти 46% во претходниот квартал. Забавување на растот беше забележано и кај **личната потрошувачка** (1,6% во четвртиот квартал), додека **нето-извозот** имаше негативен придонес. **За 2011 година, растот на економската активност изнесува 3% и се должи на домашната побарувачка и тоа во најголем дел од инвестициите,** коишто забележаа реален годишен раст од 22,7%. Позитивен придонес кон растот на БДП во 2011 година имаше и **личната потрошувачка** (реален годишен раст од 3,7%), додека **јавната потрошувачка и нето-извозот** во 2011 година претставуваа компоненти со негативен придонес во растот на БДП.

Јануарските проекции за првиот квартал на 2012 година предвидуваат раст на економската активност од околу 2% на годишна основа. Сепак, со оглед на ограничениот број расположливи податоци за овој период, засега е

сè уште рано да се даде прецизна оценка за движењата. Физичкиот обем на индустриското производство во јануари забележа годишен пад од 8%, во услови кога просечната искористеност на производствените капацитети и натаму се одржува на ниво од околу 60%. Најголем поединечен придонес за годишниот пад на индустриското производство во јануари има намаленото производство на електрична енергија, што во голема мерка е одраз на ефектот од повисоката споредбена основа¹. Во оваа насока дополнително влијаеше и намаленото производство на нафтени деривати, облека, неметални минерални производи и на електрична опрема. Слична динамика на движење е забележана и кај **извозната активност**, којашто во јануари бележи номинално намалување на годишна основа за 13,9% (раст од 23,3% во декември). Во услови на пад на увозот на интермедијарни производи, **вкупниот увоз** во јануари номинално се намали за 24,5%² годишно, наспроти растот од 4,1% во декември. Од аспект на индикативните категории на агрегатната побарувачка, засега расположливи се нецелосни податоци само за првиот месец од кварталот, па оттука сè уште е тешко да се оцени каква ќе биде динамиката на овие две категории во првиот квартал.

Според последните расположливи податоци за билансот на плаќања, **во четвртото тримесечје на 2011 година беше остварен суфицит на тековната сметка од 12 милиони евра, или 0,2% од БДП**, што во однос на истиот период од претходната година претставува значајно подобрување на тековното салдо од 2 п.п. од БДП. Ваквата невообичаено поволна динамика кај тековната сметка произлегува од остварувањата кај приватните трансфери (висок нето-откуп од менувачкото работење, особено во декември), што во еден дел ја одразува психолошката реакција на домашните субјекти на високата неизвесност поврзана со европската должничка криза и „опстанокот на еврото“ пред крајот на годината. **Кај капиталната и финансиска сметка, во четвртото тримесечје се забележани нето-приливи од 198,6 милиони евра, или 2,7% од БДП, во услови на остварени приливи врз основа на СДИ од 1,7% од БДП (или 126 милиони евра) и дополнително задолжување на државата** врз основа на Договорот за гаранција заснована на политики меѓу Република Македонија и Светската банка (во износ од околу 130 милиони евра). Високофреквентните податоци во надворешниот сектор укажуваат на стеснување на трговскиот дефицит во јануари, а поволните движења на менувачкиот пазар продолжија и во првите два месеци на 2012 година. Во вакви услови, **брuto девизните резерви** на 29.02.2012 година изнесуваа 2.061,8 милиони евра, што во однос на крајот на претходната година претставува минимално намалување од 7,1 милион евра. **Остварените движења во надворешниот сектор од почетокот на годината укажуваат на веројатно поповолни остварувања кај девизните резерви во однос на јануарската проекција за првиот квартал.**

Во февруари 2012 година продолжи растот на вкупниот депозитен потенцијал на банките, иако со поумерена динамика споредено со претходниот месец. Така, вкупните депозити на банките во февруари беа повисоки на годишна основа за 9,2%, наспроти 9,6% во претходниот месец. Ваквите поместувања произлегуваат од динамиката на депозитите на претпријатијата кај приватниот сектор, коишто во февруари забележаа месечно намалување, додека депозитите на домаќинствата остварија поинтензивен месечен раст, споредено со

¹ Во јануари 2011 година, со оглед на поволната хидролошка состојба во земјата, беше забележано високо производство на струја од хидроенергија.

² Значителниот пад на увозот во јануари 2012 година во еден дел го одразува ефектот од споредбената основа (реализиран висок увоз на сировини од страна на еден извозен капацитет во технолошко-развојните индустриски зони).

претходниот месец. За крајот на првиот квартал на 2012 година, јануарската проекција предвидува годишен раст на вкупните депозити на приватниот сектор кај банките од 9,7%. **Вкупното кредитирање на приватниот сектор во февруари е повисоко за 8,3% на годишна основа (9% во јануари).** Забавувањето на годишната стапка на раст на вкупните кредити во февруари во еден дел го одразува ефектот од повисоката споредбена основа³. Позначаен придонес за годишниот раст на вкупните кредити и натаму имаат кредитите на претпријатијата. За крајот на првиот квартал на 2012 година, јануарската проекција предвидува годишен раст на вкупните кредити на приватниот сектор кај банките од 8,3%

³ Релативно висок месечен раст на вкупните кредити во февруари 2011 година, наспроти малото намалување на месечна основа во претходниот месец.


Поставеноста на монетарната политика во февруари остана непроменета...



Извор: НБРМ.

Каматната стапка на благајничките записи на НБРМ во февруари 2012 година изнесуваше 4%, односно остана на нивото поставено во декември 2010 година.


...при забавен раст на цените...



Извор: ДЗС и НБРМ.

Потрошувачките цени во февруари бележат забавен раст на месечна и годишна основа, при мало нагорно придвижување на базичната инфлација.

... и соодветно ниво на девизните резерви.



Извор: НБРМ.

На крајот на февруари, девизните резерви изнесуваа 2.061,8 милиони евра, и понатаму одржувајќи се на соодветно ниво.

Во февруари, годишната стапка на инфлација бележи умерено забавување на растот...

Годишни придонеси кон инфлацијата во п.п.




Извор: ДЗС и НБРМ.

Потрошувачките цени во февруари забележаа месечен раст од 0,5%, најмногу заради растот на цената на храната (главно поради сезонскиот пораст на цената на свежиот зеленчук), а во помал дел и поради цените на течните горива и услугите за сместување. На годишна основа, стапката на инфлација бележи умерено забавување (2,9%).

... а годишната инфлација во евро-зоната се задржа на 2,7%.

Годишни стапки, во %



Извор: Еуростат. *проценет податок за февруари

Годишната стапка на инфлација во евро-зоната во февруари, според првичните проценки на ЕУРОСТАТ, е непроменета во однос на јануари (2,7%).

Цената на нафтата на светските берзи се зголеми под влијание на геополитичките фактори.




Извор: Управа за информации за енергетиката (The Energy Information Administration) - статистичка агенција на Министерството за енергетика на САД и НБРМ.

Просечната цена на суровата нафта на светските берзи во февруари забележа месечен раст од 7,8% и изнесуваше 119,7 САД-долари за барел. Нагорниот тренд продолжи и во првата половина на март, кога просечната цена достигна 126,7 САД-долари за барел. Ваквите ценовни поместувања се одраз на геополитичките тензии на Блискиот Исток и Северна Африка. На 12.03.2012 година РКЕ донесе одлука за зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати за 1,7%⁴.


⁴ Зголемувањето произлегува од поинтензивниот раст на цената на суровата нафта на светските берзи (3,28%) во однос на апresiasiјата на денарот во однос на САД-доларот (од 0,66%), при истовремен раст на референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар.

Реалниот годишен пад на просечната плата во економијата се засили во декември.



Во декември, нето-платата бележи номинален месечен раст (од 2,8%), при нагорно месечно придвижување на нето-платата во сите дејности. При номинален пад на годишна основа, и покрај забавената стапка на инфлација, забележано е натамошно продлабочување на реалниот годишен пад на нето-платата (2,9%, наспроти 2,4% во ноември).

Индустриското производство во јануари се намали...



Во јануари 2012 година, индустриското производство забележа вообичаен пад на месечна основа под влијание на сезонските фактори (месечен пад од 27,5%, односно мал пад врз основа на сезонски прилагодените податоци од 1,7%). На годишна основа, кај индустриското производство дојде до продлабочување на падот (8,0%).

... при најголем негативен годишен придонес на производството на енергија.



Годишниот пад се должи на намаленото производство кај седумнаесет од дваесет и седум гранки, коишто сочинуваат 58,6% од индексот. Најголем негативен придонес има намаленото производство на електрична енергија (поради намалениот хидроенергетски потенцијал⁵) и производството на нафтени деривати, коешто бележи пад веќе четири месеци по ред.


⁵ Во јануари 2011 година, поради поволната хидролошка состојба во земјата, беше забележано високо производство на струја од хидроенергија.

Во јануари се зголеми оптимизмот на раководителите на претпријатијата за производството во следните три месеци.




Извор: ДЗС.

Кај останатите сектори од економијата, позитивната годишна динамика се задржува и во декември...



Извор: ДЗС.

... така што во четвртото тримесечје, сите сектори бележат раст...



Извор: ДЗС и пресметки на НБРМ.

Тековната економска состојба на претпријатијата во преработувачката индустрија во јануари е оценета како поповолна, а искористеноста на капацитетите непроменета. Воедно, јакне оптимизмот за производството во следните три месеци, со очекувања за пониски набавни и продажни цени, како и поголем број вработени.

Кај останатите сектори на економијата и натаму се задржува динамиката на годишен раст, а податоците за декември 2011 година укажуваат на забрзување на растот кај трговијата на мало (од 3,9% на 16,4%) и позабележително забавување на растот кај вредноста на извршените градежни работи (од 52,4% на 21,5%).

Во последниот квартал на 2011 година, останатите сектори бележат реален раст на годишна основа. Вредноста на извршените градежни работи, трговијата на големо и телекомуникацискиот сообраќај бележат умерено забрзување на растот. Кај трговијата на мало, растот е релативно стабилен.

... со индикации за натамошен раст на градежништвото.



Извор: ДЗС.


По годишниот пад во претходните два месеца, вкупната вредност на издадените одобренија за градење во јануари 2012 година расте на годишно ниво, што се должи речиси целосно на растот кај високоградбата.

Првично расположливите податоци за индикативните категории за агрегатната побарувачка за јануари⁶ засега не даваат јасна слика за движењето на БДП во првиот квартал.

⁶ Види прилог-табели број 6, 7 и 8.

Во декември е забележано подобрување на салдото на тековната сметка...


годишни промени,
во милиони евра*



Во декември беше забележана позитивна годишна промена на салдото на тековната сметка, што произлегува од невообичаениот суфицит (од 45,5 милиони евра) во овој месец од годината.

... најмногу како резултат на повисоките тековни трансфери.


придонеси во годишната
промена во п.п. *



За ваквата промена на годишна основа главно придонесуваат зголемените нето-приливи од тековните трансфери (во услови на зголемена неизвесност околу иднината на еврото пред Самитот на ЕУ, којашто предизвика значителна конверзија на оваа валута во денари на менувачкиот пазар).

Во капитално-финансиската сметка се забележани високи нето-приливи...

во милиони евра




Извор: НБРМ.

Воедно, високи нето-приливи беа забележани во капитално-финансиската сметка (во износ од 186,5 милиони евра).

... кои најмногу произлегуваат од повлечените заеми.


во милиони евра



Нето-приливите на капитал во најголем дел се однесуваат на заемите (повлечениот заем од страна на државата врз основа на Договор за гаранција заснована на политики меѓу Република Македонија и Светската банка), а потоа и на трговските кредити и директните инвестиции, додека врз основа на валуту и депозити беа забележани нето-одливи.

Во јануари, дефицитот во размената на стоки бележи стеснување на годишна основа...

во милиони евра




Трговскиот дефицит во јануари 2012 година забележа стеснување од 74,4 милиони евра, на годишна основа.

... во услови на позначително годишно намалување на увозот во однос на извозот.



Во јануари беше прекинат трендот на годишен раст на двете компоненти на размената (за првпат во последните две години), при што увозот на стоки забележа подлабок пад на годишна основа (24,5%) во споредба со намалувањето на извозот (13,9%).


Намалувањето на извозот главно произлегува од извозот на железото и челикот и хемиските производи...



Извор: ДЗС.

Годишниот пад на извозот се должи на негативниот придонес на железото и челикот, хемиските производи, нафтените деривати и тутунот, додека раст е остварен кај извозот на машини (делови за автомобилската индустрија).

... а падот на увозот најмногу се должи на хемиските производи...



Извор: ДЗС.

Намалениот увоз на хемиски производи, обоени метали⁷ и на метална руда во најголем дел придонесе за годишниот пад на увозот на стоки. Од друга страна, увозот на електрична енергија забележа раст на годишна основа.

⁷ Понискиот увоз на хемиски производи и обоени метали се должи на високата споредбена основа од јануари 2011 година, кога беше реализиран висок увоз на овие производи од страна на еден од капацитетите во технолошките индустриски развојни зони.

... при мали промени кај РЕДК...




Показателите за ценовната конкурентност на македонската економија во јануари не покажаа поголеми поместувања во однос на истиот месец од претходната година. РЕДК, мерен според трошоците на живот, забележа мала апрецијација (0,7%) за првпат во последните четири месеци, додека РЕДК, мерен според индексот на цените на производителите, незначително депрецира (за 0,2%).

... во услови на мала апрецијација на НЕДК на годишна основа.




Во јануари, индексот на НЕДК забележа мала апрецијација на годишна основа (0,7%), главно заради апрецијацијата на денарот во однос на турската лира. Истовремено, релативните потрошувачки цени останаа непроменети на годишна основа, додека релативните цени на производителите забележаа пад (во услови на побрз раст на странските од домашните цени).

Се зголеми нето-откупот на менувачкиот пазар во февруари...




Годишниот раст на нето-откупот на девизи на менувачкиот пазар продолжи и во февруари (32,7%), но со забавена динамика.

... во услови на раст на понудата и пад на побарувачката на девизи.




Во текот на вториот месец од годината, растот на понудата на девизи забави на годишна основа (15,9%), додека побарувачката и натаму бележи пад (22,1%), што имаше позитивен придонес за нето-откупот на девизи.

Девизните резерви во февруари се речиси непроменети од почетокот на годината...




Во првите два месеца од годината, бруто девизните резерви се речиси непроменети во однос на крајот на 2011 година (мал збирен пад од 7,1 милион евра).

... при дивергентни движења кај одделните компоненти.




Во овој период, намалувањето на девизните резерви врз основа на трансакциите за сметка на државата и на задолжителната резерва на банките во девизи во голем дел беше неутрализирано од нето-откупот на НБРМ на девизниот пазар и позитивните валутни промени и промените на цената на златото.

Забрза динамиката на годишниот раст на примарните пари во февруари...



Годишниот раст на примарните пари забрза од 5,6% во јануари на 6,2% во февруари, при умерено забрзување на растот на вкупните ликвидни средства на банките и натамошен висок раст на готовите пари во оптек⁸.

... при умерен пад на месечна основа.



Примарните пари втор месец по ред бележат намалување на месечна основа, но падот во февруари беше поумерен во однос на претходниот месец. Намалувањето во најголем дел се должи на повлекувањето примарни пари преку монетарните инструменти на НБРМ, во услови кога трансакциите на НБРМ со државата и девизните трансакции на НБРМ (со банките поддржувачи) придонесоа за креирање примарни пари.

Годишниот раст на депозитите во февруари умерено забави...




Вкупните депозити (со вклучени депозитни пари)⁹ во февруари забележаа годишен раст од 9,2%, наспроти 9,6% во јануари.

⁸ Се однесува на готовите пари во оптек и на готовината волагајната на банките.


⁹ Почнувајќи од јануари 2009 година, депозитите вклучуваат и пресметана камата.

...при што од валутен аспект, поголем дел од растот и натаму е предизвикан од растот на депозитите во домашна валута...




Од аспект на валутната структура, денарските депозити и натаму имаат позначаен придонес за годишниот раст на вкупниот депозитен потенцијал, при што во последните три месеци тој значително се зголеми споредено со претходниот период.

...а од секторски аспект, новото штедење на годишна основа главно произлегува од секторот „домаќинства“.




Растот на вкупните депозити во најголем дел произлегува од штедењето на домаќинствата, коешто во последните четири месеци одржува релативно стабилен придонес во растот на вкупните депозити.

Од рочен аспект, позначаен е придонесот на краткорочните депозити.




Како и во претходниот месец, краткорочните депозити во февруари имаат поголем придонес во растот на вкупните депозити. Сепак, придонесот на долгорочните депозити во февруари се зголеми, за прв пат по четиримесечното континуирано намалување.

Годишниот раст на најшироката парична маса е со забавена динамика во февруари...




Во февруари, монетарните агрегати M2 и M4 растеа со забавена годишна динамика, додека забрзување на растот беше забележано кај монетарниот агрегат M1. Најшироката парична маса M4 во февруари беше повисока за 9,7% на годишна основа, наспроти 10% во јануари.

...што во најголем дел произлегува од забавената годишна стапка на раст на краткорочните депозити.




Забавувањето на годишниот раст на паричната маса M4 во февруари во најголем дел произлегува од забавената стапка на годишен раст на краткорочните депозити, во услови на релативно стабилен раст на готовите пари во оптек и умерено забрзување на растот на долгорочните депозити и депозитните пари.

Се забележува годишен раст на вкупните кредити, но со забавена динамика...



Во февруари, вкупните кредити продолжија да се зголемуваат, но со забавена динамика, при што на годишна основа тие беа повисоки за 8,3%, наспроти 9% во јануари.


...кој главно се должи на растот на девизните кредити.



Извор: НБРМ.

Од аспект на придонесот во годишниот раст на вкупните кредити, девизното кредитирање и понатаму има позначајно учество, коешто во февруари минимално се зголеми, за сметка на намаленото учество на денарското кредитирање, за првпат по три месеци континуиран раст.


Корпоративните кредити и натаму доминираат во годишниот раст на вкупните кредити...



Извор: НБРМ.

Од секторски аспект, годишниот раст на вкупните кредити и понатаму во најголем дел се должи на растот на корпоративните кредити.


...додека од рочен аспект, порастот на вкупните кредити речиси во целост произлегува од растот на долгорочните кредити.



Извор: НБРМ.


Во февруари продолжува трендот на висок позитивен придонес на долгорочните кредити, додека придонесот на краткорочните кредити, како и во текот на речиси цела 2011 година, е негативен.

Показателот за покриеност на кредитите со депозити е речиси на нивото од претходниот месец.




Во февруари, показателот за покриеност на кредитите со депозити речиси е на нивото од претходните три месеци (од околу 89%), што укажува на нецелосна искористеност на депозитниот потенцијал за кредитирање на приватниот сектор, односно постоење простор за поголема кредитна активност во наредниот период.

Каматните стапки на меѓубанкарскиот пазар на депозити се на стабилно ниво во јануари.



Каматните стапки на меѓубанкарскиот пазар на депозити се одржуваат на стабилно ниво, при непроменета основна каматна стапка на НБРМ.

Има мало намалување на вкупните денарски активни и пасивни каматни стапки во јануари...



Каматните стапки на денарските кредити и на денарските депозити во јануари умерено се намалија споредено со претходниот месец.

Извор: НБРМ

...како и мало намалување на вкупните девизни активни и пасивни камати.



Извор: НБРМ

Каматните стапки на новоодобрените денарски кредити и депозити се намалија...



Извор: НБРМ

...при истовремен пад на каматната стапка на новоодобрените девизни кредити.



Извор: НБРМ

Каматните стапки на вкупните девизни кредити и на вкупните девизни депозити, исто така, забележаа мало намалување на месечна основа.

Каматната стапка на новоодобрените денарски кредити забележа пад во однос на претходниот месец, при истовремен пад на каматната стапка на новопримените денарски депозити.

Каматната стапка на новодоговорените девизни кредити, исто така, се намали во споредба со претходниот месец, а минимален пад имаше и каматната стапка на новопримените девизни депозити.

СТАТИСТИЧКИ ПРИЛОГ

Табела 1

ТРОШОЦИ НА ЖИВОТ - ИНФЛАЦИЈА И НЕЈЗИНИТЕ КОМПОНЕНТИ						
	<u>II.2012</u>	<u>II.2012</u>	<u>I-II.2012</u>	<u>II.2012</u>	<u>II.2012</u>	<u>I-II.2012</u>
	<u>I.2012</u>	<u>II.2011</u>	<u>I-II.2011</u>	<u>I.2012</u>	<u>II.2011</u>	<u>I-II.2011</u>
	промена во %			придонес во процентни поени		
Вкупно	0.5	2.9	3.1	0.5	2.9	3.1
Исхрана	0.7	1.8	2.6	0.3	0.7	1.0
Производи од жито	-0.1	6.0	7.3	0.0	0.4	0.5
Свеж и преработен зеленчук	2.9	2.2	5.2	0.2	0.1	0.3
Свежо и преработено овошје	2.4	-5.7	-6.0	0.1	-0.2	-0.2
Свежо и преработено месо	-0.1	3.4	3.6	0.0	0.3	0.3
Свежа и преработена риба	-0.2	4.3	5.1	0.0	0.0	0.1
Свежо и преработено млеко	0.3	2.0	2.2	0.0	0.1	0.1
Свежи јајца	-0.6	-2.9	-2.0	0.0	0.0	0.0
Маснотии	1.4	-8.7	-8.9	0.0	-0.2	-0.2
Тутун и пијалаци	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Облека и обувки	0.3	1.9	1.6	0.0	0.1	0.1
Домување	0.1	7.5	7.6	0.0	1.2	1.2
Стан (станарина, вода, услуги)	0.0	1.4	2.2	0.0	0.0	0.1
Огрев и осветление	0.1	11.5	11.5	0.0	1.1	1.1
Греење и услуги	0.2	7.4	7.3	0.0	0.2	0.2
Електрична енергија и осветлување	0.0	13.5	13.5	0.0	0.9	0.9
Хигиена и здравје	0.4	1.8	1.7	0.0	0.2	0.2
Култура и разонода	-0.5	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0
Сообраќајни средства и услуги	0.8	3.7	3.2	0.1	0.5	0.4
Течни горива и масла	2.5	8.0	6.9	0.1	0.4	0.3
Сообраќајни и птт услуги	-0.3	-1.2	-1.1	0.0	-0.1	-0.1
Ресторани и хотели	1.5	3.7	3.1	0.1	0.2	0.2
Останати услуги неспомнати на друго место	-0.1	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 2

ИНФЛАЦИЈА, ПРОДУКТИВНОСТ И ПЛАТИ																
	2008	2009	2010	2011	2010				2011				последни месеци			
					Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	окт 11	ное 11	дек 11	јан 12
	годишни промени во %															
Инфлација (CPI)	8.3	-0.8	1.6	3.9	0.5	1.1	1.8	2.9	4.1	4.7	3.6	3.2	3.3	3.5	2.8	3.4
Инфлација (CPI) - просек на кумулативна основа	8.3	-0.8	1.6	3.9	0.5	0.8	1.1	1.6	4.1	4.4	4.1	3.9	4.1	4.0	3.9	3.4
Базична инфлација (без храна и енергија)	2.6	0.3	0.2	1.1	-0.2	0.1	0.2	0.6	1.0	1.2	1.3	0.9	1.3	0.9	0.6	1.3
Регулирани цени	9.3	-1.8	11.3	6.9	12.9	11.9	9.9	10.3	7.1	6.9	6.8	7.0	7.5	7.5	6.2	9.7
Цени на производители на индустриски п-ди	10.2	-7.0	8.7	11.1	7.3	10.5	8.4	8.6	13.6	11.6	10.2	9.1	8.6	10.4	8.3	5.1
Продуктивност	1.9	-4.2	0.4	-	0.4	3.0	1.1	-2.8	0.2	2.3	2.4	-	-	-	-	-
Номинална нето-плата*	10.3	9.8	3.0	1.4	3.3	2.2	2.9	3.6	1.9	1.5	1.6	0.8	1.5	1.0	-0.2	-
Реална нето-плата*	1.9	10.8	1.4	-2.4	2.8	1.1	1.1	0.7	-2.1	-3.1	-1.9	-2.4	-1.7	-2.4	-2.9	-

*За 2009 година податокот е коригиран од структурната промена поради примената на концептот за бруто-плати, кој ги вклучува надоместоците за храна и превоз во платите.

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија и НБРМ.

Табела 3

НОМИНАЛНА И РЕАЛНА НЕТО-ПЛАТА ПО ЕКОНОМСКИ ДЕЈНОСТИ*

	2011													
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	окт.	ное.	дек.	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	окт.	ное.	дек.
	номинални годишни промени во %							реални годишни промени во %						
Вкупно	1.9	1.5	1.6	0.8	1.5	1.0	-0.2	-2.1	-3.1	-1.9	-2.4	-1.7	-2.4	-2.9
Земјоделство	-1.2	3.8	4.6	6.8	9.0	5.0	6.5	-5.1	-0.9	1.0	3.5	5.5	1.5	3.6
Земјоделство, шумарство и рибарство	-1.2	3.8	4.6	6.8	9.0	5.0	6.5	-5.1	-0.9	1.0	3.5	5.5	1.5	3.6
Индустрија	2.2	2.9	2.5	0.8	2.7	2.4	-2.4	-1.8	-1.8	-1.1	-2.3	-0.6	-1.1	-5.1
Рударство и вадење на камен	7.8	3.6	5.1	-1.2	4.0	2.0	-8.8	3.5	-1.1	1.5	-4.3	0.7	-1.4	-11.3
Преработувачка индустрија	4.4	3.9	3.7	1.9	4.1	4.0	-2.2	0.3	-0.8	0.1	-1.3	0.8	0.5	-4.9
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-2.7	1.0	-0.3	0.7	0.8	1.2	0.1	-6.6	-3.6	-3.8	-2.4	-2.5	-2.2	-2.6
Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	2.3	4.7	4.0	2.4	3.1	4.1	0.0	-1.7	0.0	0.4	-0.8	-0.2	0.6	-2.7
Градежништво	3.5	3.0	2.3	1.2	3.2	1.9	-1.5	-0.6	-1.7	-1.2	-2.0	-0.1	-1.6	-4.2
Услуги	3.0	5.1	4.2	2.6	3.2	2.6	2.1	-1.0	0.4	0.5	-0.6	-0.1	-0.9	-0.7
Трговија на големо и трговија на мало;поправка на моторни возила и мотоцикли	-0.6	-1.8	-0.1	-1.0	-2.1	-1.0	0.0	-4.5	-6.2	-3.6	-4.1	-5.2	-4.3	-2.8
Транспорт и складирање	2.4	2.5	6.9	1.7	2.1	1.2	1.8	-1.6	-2.1	3.2	-1.5	-1.2	-2.3	-1.0
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	0.0	-0.9	1.4	0.4	1.2	-0.3	0.3	-3.9	-5.4	-2.2	-2.7	-2.0	-3.7	-2.4
Информации и комуникации	1.2	23.8	2.2	-3.3	0.5	-2.0	-6.4	-2.8	18.3	-1.4	-6.2	-2.7	-5.4	-9.0
Финансиски дејности и дејности на осигурување	11.0	2.4	4.2	4.8	4.2	7.1	3.0	6.6	-2.2	0.5	1.5	0.8	3.5	0.2
Дејности во врска со недвижен имот	-4.2	-1.4	5.3	3.9	6.1	4.1	1.5	-8.0	-5.8	1.7	0.7	2.7	0.6	-1.2
Стручни, научни и технички дејности	2.8	6.0	8.7	15.3	7.1	10.1	28.2	-1.2	1.2	4.9	11.7	3.6	6.4	24.7
Административни и помошни услужни дејности	-6.6	-5.1	-8.2	-3.7	-6.9	-2.9	-1.4	-10.3	-9.4	-11.4	-6.6	-9.8	-6.2	-4.1
Јавна управа и одбрана;задолжително социјано осигурување	-0.2	-0.8	0.3	0.2	0.6	0.1	-0.2	-4.1	-5.2	-3.2	-2.9	-2.6	-3.3	-2.9
Образование	4.2	-0.5	-0.6	-0.8	-0.4	-1.0	-0.9	0.1	-5.0	-4.1	-3.9	-3.6	-4.4	-3.6
Дејности на здравствена и социјална заштита	-1.2	0.6	0.7	1.7	3.4	0.1	1.5	-5.1	-3.9	-2.8	-1.5	0.1	-3.3	-1.3
Уметност, забава и рекреација	6.8	7.2	8.4	9.8	10.5	9.6	9.3	2.6	2.4	4.6	6.4	7.0	5.9	6.3
Други услужни дејности	19.0	26.5	25.8	5.5	14.1	5.4	-1.4	14.3	20.8	21.5	2.2	10.4	1.8	-4.1

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

*ДЗС почнувајќи од јануари 2011 година податоците за платите ги објавува според НКД Рев.2. Податоците од новата класификација не се споредливи со расположливите податоци од старата класификација.

Табела 4

ИНДУСТРИСКО ПРОИЗВОДСТВО И ОСТАНАТИ ЕКОНОМСКИ ДЕЈНОСТИ

	2008	2009	2010	2010				2011				Најнови податоци			кумулатив 2011	Јан-12
				Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Окт-11	Ное-11	Дек-11		
	годишни промени во %															
Бруто домашен производ	5.0	-0.9	1.8	-0.4	1.7	1.8	3.5	5.3	5.1	2.3	0.2	-	-	-	3.0	-
Индустриско производство	5.1	-8.7	-4.8	-9.3	-0.9	-3.6	-6.0	13.8	5.3	1.4	-4.7	-3.8	-5.3	-4.8	3.3	-8.0
Градежништво	25.6	13.7	14.9	7.6	-7.4	35.9	20.3	61.8	60.0	17.4	22.5	1.1	52.4	21.5	34.3	-
Трговија	11.8	-7.4	7.3	3.9	6.1	9.0	9.5	12.4	7.0	5.7	7.6	4.3	5.3	12.9	8.0	-
Телекомуникации	8.9	6.6	18.3	17.3	18.8	15.9	21.2	13.2	16.6	17.4	19.8	19.1	22.9	17.6	16.8	-

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 5

СЕЛЕКТИРАНИ ИНДУСТРИСКИ ДЕЈНОСТИ

	2008	2009	2010	2010				2011				јануари 2012	
				Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4		
	годишни промени во %											промена, %	придонес, п.п.
Рударство и вадење на камен	9.4	-12.4	-3.8	-6.4	-0.4	5.1	-12.5	7.9	14.6	-5.2	13.4	-12.1	-0.6
Производство на прехранбени производи	7.6	-2.3	2.8	3.2	0.4	7.3	0.5	-3.8	0.8	-6.0	11.2	5.8	0.7
Производство на пијалаци	9.9	-0.3	-9.2	-8.4	-9.2	-3.5	-14.2	-17.4	-16.5	-9.7	-12.3	-14.8	-0.5
Производство на тутунски производи	1.9	-3.2	19.6	15.4	-14.0	29.0	66.4	1.3	43.1	21.8	-3.2	6.9	0.3
Производство на облека	-20.0	-11.8	-4.7	-5.4	1.8	-10.6	-3.8	35.2	26.4	11.3	6.4	-20.6	-2.0
Печатење и продукција на снимени медиуми (записи)	57.3	26.8	-34.2	-52.8	-44.7	-17.1	-14.5	8.6	6.4	-15.7	-15.5	-23.4	-0.6
Производство на кокс и рафинирани нафтни производи	1.6	-8.9	-6.2	-46.9	14.8	19.6	14.5	43.0	-46.2	-23.0	-37.6	-33.9	-1.8
Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати	25.2	-13.2	-2.8	-4.8	4.4	-6.1	-4.7	11.0	5.1	5.0	10.8	3.9	0.1
Производство на други неметални минерални производи	-3.0	-12.1	-14.2	-25.8	-21.8	-2.1	-7.8	13.1	14.5	11.4	-0.1	-47.9	-1.9
Производство на метали	-5.3	-43.0	31.8	46.4	24.2	31.4	30.0	34.0	11.1	7.7	-16.1	5.9	0.8
Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема	52.0	38.8	-53.5	-52.7	23.3	-62.4	-62.5	30.8	-11.0	-29.7	-16.3	67.1	2.5
Производство на електрична опрема	27.8	-24.8	-43.2	-69.7	-58.1	-15.3	-5.3	2,9 пати	2,9 пати	2,2 пати	22.9	-29.8	-1.0
Производство на останата опрема за транспорт	-18.4	-46.4	44.5	5.5	45.4	26.9	93.8	3,6 пати	79.2	2,2 пати	37.8	-1.3	0.0
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-3.1	8.7	14.4	19.1	38.5	6.9	-3.8	-3.1	-21.6	-16.7	-4.1	-20.4	-4.0

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 6

ИНДИКАТИВНИ КАТЕГОРИИ ЗА ЛИЧНАТА ПОТРОШУВАЧКА

					2010				2011				Најнови податоци			
	2008	2009	2010	2011	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Окт-11	Ное-11	Дек-11	Јан-12
	реални годишни промени во %															
Промет во трговија на мало*	3.1	-2.9	2.2	11.1	0.9	1.5	4.4	1.7	31.4	1.8	6.1	5.2	1.6	0.4	13.2	-
Приходи од ДДВ*	1.4	-1.9	5.4	7.9	-0.1	23.1	6.0	-4.2	15.1	-0.5	7.3	10.6	7.1	21.0	5.1	-7.8
Увоз на стоки за широка потрошувачка*	7.9	-5.3	10.1	-1.4	2.4	16.2	20.3	2.3	2.1	-3.0	-7.1	3.1	5.5	7.4	-3.0	-3.8
Домашно производство на потрошни добра	5.8	-4.6	-1.8	6.8	-5.8	-7.5	2.5	2.7	8.2	16.4	3.9	0.4	3.6	-6.2	4.9	-7.5
Кредити на население*	31.8	4.0	2.2	5.1	-0.4	0.8	2.1	2.2	1.4	2.8	4.0	5.1	4.2	4.1	5.1	4.4
Просечна нето-плата*	1.9	10.7	1.4	-2.4	2.8	1.1	1.1	0.7	-2.1	-3.1	-1.9	-2.4	-1.7	-2.4	-2.9	-
Приватни нето-трансфери*	-12.5	18.6	20.0	2.2	105.5	30.6	3.3	0.5	-7.6	-12.8	1.4	25.7	18.1	7.8	48.4	-
Пензии*	8.4	9.5	1.1	0.4	2.5	2.1	0.0	0.0	-0.9	-0.2	0.2	2.5	3.0	2.1	2.3	4.4

*реалните стапки на раст се пресметени од НБРМ, со делење на номиналните стапки на раст со годишната инфлација, мерена според трошоците на живот.

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии и пресметки на НБРМ.

Табела 7

ИНДИКАТИВНИ КАТЕГОРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ

	2008	2009	2010	2011	2010				2011				Најнови податоци			
					Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Окт-11	Ное-11	Дек-11	Јан-12
	реални годишни промени во %															
Увоз на средства за работа*	22.3	-6.4	-14.8	5.7	-35.5	-12.4	1.7	-9.6	10.0	14.9	8.1	-7.3	-6.1	6.7	-17.3	-1.0
Извршени градежни работи*	16.3	14.9	12.9	29.4	7.1	-8.4	33.5	17.0	55.4	52.8	13.4	18.8	-2.1	47.2	18.2	-
Домашно производство на капитални производи	-1.0	-23.1	-10.8	41.0	-27.7	-5.9	-12.7	5.1	64.5	44.7	43.0	18.6	17.3	70.3	-12.7	-8.9
Државни капитални инвестиции*	36.7	-32.3	12.4	11.1	24.0	-26.4	73.8	-1.5	19.5	70.8	-16.5	-0.8	-19.0	2.2	9.1	42.1
Странски директни инвестиции*	3.9	-22.6	-22.8	182.4	-62.5	-83.4	23.2	380.0	654.9	24.8	57.6	126.4	368.0	108.7	111.7	-
Долгорочни кредити на претпријатија*	25.9	8.6	9.1	6.6	4.5	7.8	8.8	9.1	10.3	12.9	11.5	6.6	10.6	9.1	6.6	6.9
Залихи на готови производи	-5.6	-2.1	-3.3	12.1	-6.8	-18.0	-6.7	-5.8	6.0	19.5	18.2	6.0	17.8	-0.5	2.2	2.9

*реалните стапки на раст се пресметени од НБРМ, со делење на номиналните стапки на раст со годишната инфлација, мерена според трошоците на живот.

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии и пресметки на НБРМ.

Табела 8

БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Централен буџет и буџети на фондови)

	2011				Вкупно 2011	2012	годишни стапки на промени во 2012 година (во %)	процент на реализација
во милиони денари	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4		Јануари	Јануари	Јан
ВКУПНИ ПРИХОДИ	31,422	36,042	34,444	35,258	137,166	10,352	0.1	6.6
Даночни приходи и придонеси	27,332	29,519	30,461	31,357	118,669	8,985	0.7	7.0
Даночни приходи (ССП)	192	146	151	215	704	50	-35.1	11.1
Даноци	18,002	19,411	20,247	20,546	78,206	6,245	-0.1	7.3
Персонален данок на доход	2,242	2,325	2,288	2,658	9,513	664	13.5	6.2
Данок на добивка	920	1,496	731	741	3,888	174	19.2	4.5
ДДВ	9,834	10,140	11,037	11,213	42,224	3,470	-4.7	7.8
Акцизи	3,423	3,687	4,326	4,077	15,513	1,363	1.1	7.9
Увозни давачки	809	950	1,027	993	3,779	263	17.4	4.5
Други даноци	774	813	838	864	3,289	311	2.0	8.9
Придонеси	9,138	9,962	10,063	10,596	39,759	2,690	3.5	6.3
Фонд за ПИОМ	6,188	6,740	6,792	7,170	26,890	1,817	2.9	6.4
Агенција за вработување	388	425	434	452	1,699	114	4.6	6.1
Фонд за здравствено осигурување	2,562	2,797	2,837	2,974	11,170	759	5.0	6.1
Неданочни приходи	2,922	3,585	3,358	2,979	12,844	824	0.9	4.8
Капитални приходи	605	2,558	232	392	3,787	437	77.6	7.4
Странски донации	231	277	254	325	1,087	69	-23.3	1.7
Приходи од наплатени заеми	332	103	139	205	779	37	-85.8	6.2
ВКУПНИ РАСХОДИ	35,148	40,048	36,103	37,350	148,649	11,781	7.0	7.0
Тековни трошоци	31,133	35,164	31,830	32,812	130,939	10,102	2.4	7.1
Плати и надоместоци	5,755	5,773	5,821	5,798	23,147	1,871	-1.4	8.2
Стоки и услуги	3,497	3,768	3,128	3,565	13,958	1,111	1.7	6.4
Трансфери	21,523	24,938	21,392	22,510	90,363	6,942	3.1	7.0
Трансфери (ССП)	173	211	218	195	797	56	80.6	4.4
Социјални трансфери	15,961	17,223	16,665	17,339	67,188	5,455	4.5	7.8
Други трансфери	5,389	7,504	4,509	4,976	22,378	1,431	-3.5	5.3
Каматни плаќања	358	685	1,489	939	3,471	178	27.1	5.0
Камати по домашен долг	196	444	224	243	1,107	94	51.6	11.6
Камати по надворешен долг	162	241	1,265	696	2,364	84	7.7	3.0
Капитални трошоци	4,015	4,884	4,273	4,538	17,710	1,679	46.9	6.2
Инвестиции во постојани средства	3,358	3,793	3,324	3,645	14,120	1,380	40.8	6.4
Капитални трансфери	657	1,091	949	893	3,590	299	83.4	5.6
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ / СУФИЦИТ	-3,726	-4,006	-1,659	-2,092	-11,483	-1,429	114.2	11.5

Извор: Министерство за финансии на Република Македонија.

Табела 9

БИЛАНС НА ПЛАЌАЊА

	2008	2009	2010	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2011
	во милиони евра															
I. Тековна сметка	-862.2	-457.1	-150.4	-92.7	-73.3	-34.3	-41.6	-0.1	-17.7	-7.0	26.5	27.2	25.6	-59.1	45.5	-201.1
A. Стоки	-1,762.5	-1,559.6	-1,467.8	-193.3	-142.2	-126.0	-149.1	-102.8	-122.8	-158.9	-132.6	-111.8	-100.0	-177.4	-164.9	-1,681.7
- Извоз на стоки, ф.о.б	2,692.6	1,932.6	2,492.8	222.2	238.6	251.6	276.1	285.2	256.1	234.1	278.6	312.3	281.6	265.7	276.7	3,178.9
- Увоз на стоки, ф.о.б.	-4,455.1	-3,492.2	-3,960.7	-415.5	-380.9	-377.6	-425.2	-388.0	-378.9	-392.9	-411.3	-424.1	-381.5	-443.1	-441.5	-4,860.5
B. Услуги	9.3	16.5	49.4	14.1	-5.8	11.0	4.6	9.7	9.3	12.6	15.6	9.3	7.3	0.3	9.3	97.4
- Приливи	692.0	617.6	693.8	60.2	49.7	67.5	62.2	66.6	66.3	73.0	76.7	70.4	67.0	63.4	77.0	799.9
- Одлив	-682.8	-601.1	-644.3	-46.0	-55.5	-56.5	-57.6	-56.8	-57.0	-60.4	-61.1	-61.1	-59.7	-63.1	-67.7	-702.5
B. Доход	-94.4	-47.3	-99.1	-9.5	-8.1	-6.6	-9.6	-9.8	-8.4	-10.7	-7.8	-9.2	-9.5	-8.3	-12.2	-109.5
- Приливи	185.2	128.0	146.6	15.4	12.8	15.7	14.2	14.0	14.6	13.1	15.5	14.2	14.1	15.4	13.6	172.7
- Одлив	-279.6	-175.3	-245.7	-24.9	-20.9	-22.3	-23.8	-23.7	-23.0	-23.9	-23.3	-23.3	-23.6	-23.6	-25.8	-282.2
Г. Тековни трансфери	985.5	1,133.3	1,367.2	95.9	82.7	87.4	112.4	102.7	104.2	149.9	151.2	138.9	127.7	126.4	213.2	1,492.6
- Приливи	1,033.2	1,181.0	1,414.0	99.3	86.1	91.3	116.1	106.7	108.4	153.8	155.4	142.6	131.7	130.8	218.6	1,540.8
- Одлив	-47.7	-47.7	-46.9	-3.3	-3.4	-3.9	-3.7	-4.0	-4.3	-3.9	-4.1	-3.7	-4.1	-4.4	-5.3	-48.1
II. Капитална и финансиска сметка	886.2	430.0	130.9	96.6	76.5	51.4	51.4	2.9	14.1	-1.0	-29.5	-40.4	-25.4	56.9	-44.9	208.5
A. Капитална сметка	-12.2	20.2	12.9	7.8	0.9	0.8	1.2	1.4	0.9	3.1	0.5	0.3	0.4	0.9	2.7	20.9
- Приливи	0.0	25.4	25.5	8.0	1.9	2.0	2.3	2.4	2.5	4.0	2.3	1.5	1.9	2.9	4.3	36.1
- Одлив	-12.2	-5.3	-12.6	-0.3	-1.0	-1.2	-1.1	-1.0	-1.6	-0.9	-1.8	-1.1	-1.5	-2.0	-1.6	-15.3
B. Финансиска сметка	898.4	409.8	118.0	88.8	75.6	50.6	50.2	1.5	13.2	-4.2	-30.0	-40.7	-25.9	56.0	-47.6	187.6
1. Директни инвестиции	409.4	136.9	157.6	46.6	61.2	93.8	-22.9	-17.5	-22.0	21.6	28.4	-13.4	29.3	74.9	21.8	301.9
Директни инвестиции во странство	9.5	-8.1	-1.4	-0.3	-0.2	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	-0.1	-0.9	-0.4	-0.1	-0.1	-1.6
Директни инвестиции во земјата	399.9	145.0	159.1	46.9	61.4	93.6	-22.9	-17.8	-22.0	21.6	28.4	-12.4	29.6	75.1	21.9	303.5
2. Портфолио инвестиции	-50.6	104.0	-61.7	0.2	-2.2	-1.2	0.2	0.8	-5.5	-14.8	-2.8	1.0	-6.5	-3.7	-7.5	-42.0
Средства	-0.5	-37.6	-21.9	-1.3	-3.0	-2.3	-2.7	0.0	-2.6	0.6	0.4	0.0	3.1	0.0	0.2	-7.6
Обврски	-50.1	141.7	-39.7	1.6	0.8	1.1	2.9	0.7	-2.9	-15.4	-3.2	1.0	-9.6	-3.7	-7.7	-34.4
3. Останати инвестиции	464.4	245.8	83.7	60.4	3.1	162.4	59.7	6.4	1.9	-52.1	-48.5	-20.3	-52.8	-30.5	169.4	259.1
3.1. Средства	207.4	-107.0	-159.7	28.3	-8.7	-25.1	-74.3	-60.4	-16.8	-180.2	32.7	99.5	-211.9	-25.6	40.6	-401.9
3.1.1. Трговски кредити	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.1.2. Заеми	-4.7	-19.1	7.3	-0.5	-1.4	-1.0	-49.2	-57.4	-9.1	-98.3	53.7	73.8	-201.1	-17.1	77.4	-230.2
3.1.2.1. Монетарна власт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-49.7	-57.5	-11.1	-97.8	54.1	73.2	-202.4	-15.8	73.9	-233.1
3.1.2.2. Држава	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.2.3. Банки	-0.3	-16.0	6.9	-0.5	-1.0	-1.0	0.7	0.3	1.9	-0.6	-0.7	0.7	1.5	-0.8	3.5	3.7
3.1.2.4. Останати сектори	-4.4	-3.2	0.4	0.0	-0.4	0.1	-0.3	-0.2	0.1	0.1	0.4	-0.1	-0.2	-0.4	0.0	-0.9
3.1.3. Валути и депозити	211.3	-88.1	-167.2	28.9	-7.3	-23.8	-25.3	-2.9	-7.7	-82.0	-21.1	25.9	-11.0	-8.6	-36.7	-171.6
3.1.3.1. Монетарна власт	16.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.3.2. Држава	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.3.3. Банки	238.5	-86.0	-78.6	30.9	-3.1	-18.9	-17.8	6.8	2.5	-72.1	-11.0	43.7	8.1	11.8	-17.2	-36.4
3.1.3.4. Останати сектори	-43.2	-2.0	-89.2	-2.0	-4.2	-5.0	-7.5	-9.7	-10.2	-10.0	-10.1	-17.7	-19.2	-20.3	-19.5	-135.3
3.1.4. Останати средства	0.8	0.1	0.2	0.0	0.0	-0.3	0.3	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	0.2	0.0	-0.1	-0.1
3.2. Обврски	256.9	352.8	243.4	32.1	11.7	187.5	134.0	66.7	18.7	128.2	-81.3	-119.8	159.2	-4.8	128.9	661.0
3.2.1. Трговски кредити	-4.4	169.1	64.2	60.9	6.8	-77.5	42.2	-12.0	-2.3	29.0	-1.9	-52.6	-37.9	20.0	32.8	7.5
3.2.2. Заеми	241.9	69.9	120.3	2.9	8.5	247.6	80.6	66.2	21.6	85.2	-45.5	-79.6	192.7	1.0	81.6	662.7
3.2.2.1. Монетарна власт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	57.2	11.4	97.3	-53.5	-73.2	202.1	16.0	-74.3	232.5
3.2.2.2. Држава	36.1	7.0	37.7	2.3	-0.6	231.2	-3.2	7.7	9.4	3.1	3.9	-4.3	-2.8	-11.9	131.6	366.5
3.2.2.3. Банки	-17.0	58.9	110.7	0.4	0.7	19.9	29.8	0.5	0.1	-20.2	1.3	-5.8	-2.6	1.0	21.5	46.6
3.2.2.4. Останати сектори	222.7	4.0	-28.1	0.2	8.4	-3.6	4.4	0.8	0.7	5.0	2.8	3.7	-4.1	-4.1	2.8	17.0
3.2.3. Валути и депозити	12.1	26.0	-2.8	-32.7	-5.2	13.7	8.8	9.8	-7.2	10.1	-41.9	9.6	2.3	-32.5	3.3	-61.9
3.2.3.1. Монетарна власт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.3.2. Држава	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.3.3. Банки	12.1	26.0	-2.8	-32.7	-5.2	13.7	8.8	9.8	-7.2	10.1	-41.9	9.6	2.3	-32.5	3.3	-61.9
3.2.3.4. Останати сектори	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.4. Останати обврски	7.4	87.9	61.7	1.1	1.7	3.7	2.4	2.7	6.7	3.8	8.0	2.7	2.0	6.7	11.2	52.7
4. Бруто официјални резерви / 1	75.3	-76.9	-61.7	-18.4	13.5	-204.5	13.3	11.9	38.8	41.1	-7.0	-7.9	4.1	15.2	-231.4	-331.3
III. Нето грешки и пропусти	-24.0	27.1	19.5	-3.9	-3.1	-17.1	-9.8	-2.8	3.6	8.1	3.0	13.2	-0.2	2.2	-0.6	-7.4

1/ Без ценовни промени и курсни разлики.

Извор: НБРМ.

Табела 10

НАДВОРЕШНОТРГОВСКА РАЗМЕНА СПОРЕД СМТК

во милиони евра	НАДВОЈЕДНО ПОДСКАЗАНАТА СТОЈА СТОКА										
				Минерални Сировини горива, мазива и сл.	Животински и растителни масла	Хемиски производи	Производи класирани по материјали	Машини транспортни уреди	Разни готови производи	Трансакции и неспомната стока	
	Вкупно	Производи за храна	Пијалоци и тутун	освен гориво							
	ИЗВОЗ										
2008	2,698	210	149	183	211	8	123	1,079	127	606	1
2009	1,937	202	141	123	145	6	123	551	110	535	1
2010	2,498	249	153	196	195	8	288	750	116	540	2
2011	3,198	267	170	207	266	13	538	883	253	599	2
1	222	13	18	16	20	1	42	60	11	41	0
2	240	15	7	15	17	0	54	65	17	48	0
3	252	21	8	18	19	1	48	69	18	50	0
4	278	30	8	18	27	1	47	81	22	45	0
5	286	23	14	19	25	1	47	89	20	49	0
6	260	23	12	18	27	1	39	68	19	52	1
7	239	21	11	20	25	2	27	63	19	52	0
8	279	22	14	16	32	1	44	70	22	58	0
9	313	30	23	19	24	1	53	87	26	50	0
10	286	28	15	17	15	1	50	80	28	50	0
11	266	22	22	16	20	2	34	78	25	48	0
12	277	19	20	15	17	1	52	72	26	56	0
2012											
1	191	11	15	12	14	1	35	48	19	36	0
	УВОЗ										
2008	4,664	424	35	236	956	46	416	1,257	986	308	1
2009	3,637	401	37	145	583	33	408	868	873	282	7
2010	4,119	421	44	218	729	39	500	1,039	826	299	4
2011	5,038	483	49	263	1,034	55	596	1,404	841	310	4
1	429	31	2	19	70	3	84	148	55	16	0
2	394	38	2	16	101	4	53	94	63	21	0
3	389	43	3	21	83	3	42	98	71	24	0
4	442	38	4	21	99	3	47	127	80	24	0
5	404	35	4	21	57	4	49	127	76	30	0
6	394	37	5	21	76	3	48	107	66	30	0
7	409	45	6	21	94	5	46	97	67	26	0
8	428	38	5	24	93	5	49	107	82	25	0
9	438	35	4	23	75	5	47	149	73	28	0
10	397	43	3	21	78	6	43	117	57	29	0
11	456	49	4	30	98	6	44	126	70	28	0
12	457	50	5	26	108	6	43	108	80	30	2
2012											
1	324	34	4	8	78	5	30	98	50	17	0

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 11

НАДВОРЕШНОТРГОВСКА РАЗМЕНА СПОРЕД ЕКОНОМСКИ ПАРТНЕРИ-ГРУПАЦИИ

во милиони евра	Вкупно	1. Развиени земји - вкупно	1.1. Европска унија	1.2. ЕФТА	1.3. Развиени земји	2. Западен Балкан	3. Земји во развој	4. Неразвиени земји	5. Останати
ИЗВОЗ									
2008	2,698	1,680	1,606	12	62	958	57	2	0
2009	1,937	1,132	1,093	14	25	716	64	25	0
2010	2,498	1,568	1,531	15	21	771	156	3	0
2011	3,198	2,043	1,938	23	82	879	260	15	0
1	222	150	142	2	6	51	21	0	0
2	240	167	160	2	6	53	19	0	0
3	252	162	155	2	5	69	20	0	0
4	278	181	172	2	6	79	19	0	0
5	286	181	173	2	5	81	24	0	0
6	260	159	154	2	3	79	21	0	0
7	239	142	134	2	6	72	24	1	0
8	279	169	165	1	3	89	19	3	0
9	313	193	184	2	7	87	29	4	0
10	286	188	179	2	6	76	21	1	0
11	266	172	154	2	16	75	17	3	0
12	277	180	165	2	14	67	26	3	0
2012									
1	191	132	117	1	14	40	19	0	0
УВОЗ									
2008	4,664	2,671	2,250	202	219	516	1,430	48	0
2009	3,637	2,198	1,899	93	205	428	972	39	0
2010	4,119	2,461	2,187	75	198	474	1,141	43	0
2011	5,038	3,066	2,739	128	199	574	1,347	52	0
1	429	292	271	8	13	33	100	4	0
2	394	225	200	13	13	47	119	3	0
3	389	214	186	10	18	44	127	4	0
4	442	250	224	10	16	48	139	5	0
5	404	267	243	9	15	46	85	5	0
6	394	253	229	9	15	50	86	5	0
7	409	237	214	8	15	49	117	6	0
8	428	241	215	10	15	48	135	5	0
9	438	299	269	12	18	52	84	4	0
10	397	253	215	14	24	52	88	4	0
11	456	266	236	11	19	49	137	4	0
12	457	267	237	14	17	56	130	4	0
2012									
1	324	205	182	12	12	34	81	3	0

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 12

МЕНУВАЧКИ ПАЗАР

	БАНКИ			МЕНУВАЧНИЦИ			ВКУПНО		
	Понуда	Побарувачка	Нето-откуп	Понуда	Побарувачка	Нето-откуп	Понуда	Побарувачка	Нето-откуп
	<i>во милиони евра</i>								
2004	286.3	149.2	137.1	494.6	266.3	228.3	780.9	415.5	365.4
2005	340.3	108.6	231.7	541.1	235.6	305.5	881.4	344.2	537.2
2006	429.7	126.5	303.2	555.8	208.0	347.8	985.5	334.5	651.0
2007	470.7	191.5	279.2	609.1	200.8	408.3	1,079.9	392.4	687.5
2008	544.6	317.4	227.2	585.0	209.3	375.7	1,129.6	526.6	602.9
2009	476.2	282.0	194.3	766.6	197.1	569.5	1,242.8	479.1	763.8
2010	480.3	175.1	305.2	815.9	148.5	667.5	1,296.3	323.6	972.7
2011	464.4	165.6	298.7	924.2	146.8	777.3	1,388.5	312.5	1,076.1
1	29.8	12.0	17.8	47.5	9.7	37.7	77.3	21.7	55.6
2	30.6	12.1	18.5	48.3	12.1	36.2	78.9	24.2	54.7
3	33.4	16.8	16.6	51.2	12.6	38.5	84.6	29.5	55.1
4	34.0	15.4	18.6	63.6	11.6	52.0	97.7	27.0	70.7
5	36.1	15.9	20.2	62.6	12.7	49.9	98.7	28.6	70.1
6	36.6	15.9	20.7	64.1	12.7	51.4	100.6	28.5	72.1
7	42.4	16.0	26.4	108.0	12.6	95.4	150.4	28.6	121.8
8	43.8	14.0	29.9	103.4	12.1	91.3	147.2	26.1	121.2
9	38.2	10.8	27.5	91.3	12.5	78.8	129.6	23.3	106.3
10	36.9	10.6	26.3	82.9	12.6	70.3	119.8	23.2	96.6
11	39.7	11.5	28.2	80.4	12.6	67.8	120.1	24.1	96.0
12	62.8	14.7	48.1	120.8	12.9	107.9	183.6	27.6	156.0
1-2.2012	64.1	16.4	47.7	137.6	21.4	116.1	201.7	37.8	163.8
1	34.0	8.7	25.3	76.3	10.3	65.9	110.2	19.0	91.3
2	30.1	7.7	22.4	61.3	11.1	50.2	91.4	18.9	72.6

Извор: НБРМ.

Табела 13

НЕДК И РЕДК					
	НЕДК	РЕДК-ТЖ	Релативни цени - ТЖ	РЕДК - ЦП	Релативни цени - ЦП
	<i>индекси 2006=100</i>				
2004	97.9	106.5	108.8	104.4	106.7
2005	99.8	102.2	102.5	101.2	101.5
2006	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2007	99.6	97.2	97.6	96.6	97.0
2008	100.6	98.7	98.1	97.2	96.6
2009	106.6	99.7	93.5	98.5	92.4
2010	106.0	97.0	91.5	99.6	93.9
2011	106.9	96.5	90.3	101.8	95.2
1	106.8	97.4	91.2	101.0	94.6
2	106.5	97.5	91.6	100.8	94.7
3	106.5	97.8	91.8	102.9	96.7
4	106.4	97.4	91.5	102.8	96.5
5	105.9	96.6	91.3	101.5	95.9
6	106.1	96.0	90.4	101.5	95.6
7	106.5	95.5	89.7	100.7	94.6
8	107.5	96.5	89.7	102.9	95.7
9	107.6	95.7	89.0	102.0	94.8
10	107.8	95.6	88.8	101.9	94.6
11	107.7	95.9	89.0	101.5	94.2
12	107.6	96.1	89.3	101.8	94.6
2012					
1	107.5	98.0	91.2	100.8	93.8

Извор: НБРМ.

Табела 14

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ								
	Просечен курс				Курс на крај на период			
	Ден/CHF	Ден/GBP	Ден/USD	Ден/EUR	Ден/CHF	Ден/GBP	Ден/USD	Ден/EUR
2004	39.7337	90.4298	49.4105	61.3377	39.7085	86.4983	45.0676	61.3100
2005	39.5871	89.6186	49.2919	61.2958	39.3402	89.2717	51.8589	61.1779
2006	38.8981	89.7611	48.7854	61.1885	38.0696	91.1007	46.4496	61.1741
2007	37.2534	89.4324	44.7184	61.1838	36.8596	83.2901	41.6564	61.2016
2008	38.6300	77.1265	41.8646	61.2654	41.0428	63.0387	43.5610	61.4123
2009	40.5769	68.8041	44.0766	61.2728	41.1165	67.6695	42.6651	61.1732
2010	44.5956	71.7150	46.4574	61.5150	49.3026	71.5008	46.3140	61.5050
2011	49.9881	70.8931	44.2281	61.5289	50.5964	73.6322	47.5346	61.5050
1	48.1809	72.4702	45.9858	61.5116	47.5236	71.4427	44.8614	61.5050
2	47.4083	72.6380	45.0951	61.5075	48.0545	71.9104	44.6919	61.5050
3	47.8229	71.0588	43.9906	61.5183	47.3456	69.9923	43.6595	61.5162
4	47.4222	69.7080	42.6383	61.5200	47.8064	68.9834	41.3947	61.5125
5	49.0049	70.0430	42.8266	61.5297	50.7237	71.0577	43.1713	61.6141
6	50.9005	69.5135	42.8109	61.6103	51.1964	68.4819	42.7175	61.6200
7	52.2133	69.5330	43.1423	61.6168	53.9524	70.4154	43.1998	61.6029
8	55.0191	70.1998	42.9071	61.5086	52.0182	69.5301	42.4562	61.5063
9	51.4977	70.4906	44.5426	61.5027	50.3842	70.6415	45.1737	61.5040
10	50.0403	70.6839	44.9128	61.5042	50.3685	69.9437	43.4357	61.5050
11	49.9897	71.6720	45.3129	61.5025	50.0826	72.0569	46.1243	61.5114
12	50.1034	72.8051	46.6049	61.5134	50.5964	73.6322	47.5346	61.5050
2012								
1	50.7711	73.8973	47.6848	61.5049	51.0584	73.5882	46.9146	61.5050
2	50.9539	73.5147	46.5380	61.5024	51.0373	72.5321	45.7113	61.5000

Извор: НБРМ.

Табела 15

ТЕКОВИ НА КРЕИРАЊЕ И ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ПРИМАРНИ ПАРИ

	Кумулативна промена I - XII.2011	Кумулативна промена I - II.2012	Месечна промена II.2012 / I. 2012
<i>во милиони денари</i>			
Примарни пари*	3,681	-2,232	-340
Депозити на држава	-658	2,583	1,806
Трезорска сметка	-255	2,440	1,821
Здравствена трезорска сметка	-184	142	-4
Странска помош+ СДШ	-220	0	-10
Девизни трансакции	9,820	-430	136
Банки	3,076	1,097	716
Држава	6,744	-1,527	-580
Благајнички записи	-6,301	-4,482	-2,383
Останати ставки	820	98	100

*Примарните пари не вклучуваат задолжителна резерва во девизи.

Извор: НБРМ.

Табела

16

БИЛАНС НА НБРМ (СКРАТЕНА ФОРМА)

	Кумулативна промена I - XII.2011	Кумулативна промена I - II.2012	Месечна промена I.2012 / II.2012	Состојба II.2012
<i>во милиони денари</i>				
Примарни пари*	4,641	-3,044	-526	50,600
Нето девизна актива	21,894	-334	-268	122,170
Нето домашна актива	-17,253	-2,710	-258	-71,570

* Вклучува готови пари во оптик (вклучително и готовината во благајна на банките), задолжителна резерва на денарските и девизните депозити и вишокот на издвоени ликвидни средства над обврската за задолжителна резерва.

Извор: НБРМ.

Табела 17

МОНЕТАРНИ АГРЕГАТИ

	2009				2010				2011				2012				2009				2010				2011				2012											
	Кв.1		Кв.2		Кв.3		Кв.4		Кв.1		Кв.2		Кв.3		Кв.4		Јануари		Февруари		Кв.1		Кв.2		Кв.3		Кв.4		Кв.1		Кв.2		Кв.3		Кв.4		Јануари		Февруари	
	период во однос на претходен период, во %																годишна промена, во %																							
M0	-10,2	1,7	11,8	10	-4,3	7,9	-3,7	7,2	-3,4	2,4	-4,0	15,3	-4,7	-1,0	6,4	-4,7	6,6	12,4	19,8	27,1	9,5	6,6	7,6	2,1	1,8	9,5	5,6	6,2												
M1	-13,5	1,8	0,6	9	-3,7	4,5	2,4	6,7	-5,8	7,3	-0,9	6,6	-1,9	-0,6	5,2	-3,6	-4,5	-3,5	7,4	10,3	12,2	9,8	7,5	10,4	6,9	6,9	10,1	10,5												
M4	-2,6	0,8	2,0	5,9	1,7	4,6	0,7	4,8	0,9	2,0	2,4	4,1	0,1	0,3	6,6	1,2	-1,1	6	10,7	14,8	13,4	12,2	11,4	8,6	10,5	9,7	10,0	9,7												
M4-денарски дел	-9,5	-0,7	-1,7	8,3	1,4	6,6	0,5	6,7	0,1	2,7	2,5	8,5	0,9	1,4	-4,7	-11,3	-14,5	-4,4	7,04	15,0	17,6	15,9	14,5	10,3	12,5	14,4	16,2	17,1												

Извор: НБРМ.

Табела 18

ВКУПНИ ДЕПОЗИТИ КАЈ БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ

	Состојба на 31.01.2012 година	Состојба на 29.02.2012 година	Месечна промена (февруари 2012/јануари 2012)	Годишна промена (февруари 2012/јануари 2011)	Годишна промена (февруари 2012/февруари 2011)	Придонес во месечниот пораст на вкупните депозити во февруари 2012 година	Придонес во годишниот пораст на вкупните депозити во февруари 2012 година
<i>во милиони денари</i>			<i>во %</i>			<i>во %</i>	
Вкупни депозити	234.158	234.764	0,3	9,6	9,2	100%	100%
Денарски*	121.686	123.384	1,4	16,3	17,4	279,9	92,3
Девизни	112.471	111.380	-1,0	3,1	1,4	-179,9	7,7
Депозити на домаќинства	164.507	166.249	1,1	12,5	12,3	287,1	91,4
Денарски*	74.167	76.349	2,9	24,8	25,9	359,7	79,2
Девизни	90.340	89.900	-0,5	4,0	2,8	-72,6	12,2
Депозити на претпријатија од приватен сектор	55.517	54.547	-1,7	5,4	5,1	-159,9	13,2
Денарски*	35.287	35.055	-0,7	9,9	12,3	-38,2	19,3
Девизни	20.230	19.492	-3,6	-1,7	-5,8	-121,7	-6,1

* Денарските депозити се со вклучени депозитни пари.

Извор: НБРМ.

Табела 19

ВКУПНИ ДЕПОЗИТИ КАЈ БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ, ГОДИШНИ ПРОМЕНИ, ВО %														
	2009				2010				2011				2012	
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Јануари	Февруари
Вкупни депозити	7,7	2,1	-0,3	7,1	11,4	15,2	14,5	13,7	12,4	9,2	10,5	9,2	9,6	9,2
Денарски	-5,1	-12,1	-15,8	-4,6	7,7	15,9	21,0	19,9	17,2	11,8	13,0	14,3	16,3	17,4
Девизни	23,2	19,5	17,7	19,9	14,8	14,6	9,0	8,2	8,1	6,8	8,2	4,3	3,1	1,4
Краткорочни	2,1	-1,6	-3,6	5,9	6,9	11,1	8,4	7,7	7,6	2,1	6,7	7,8	8,2	7,3
Долгорочни	67,8	51,9	35,7	38,0	47,7	53,2	50,5	43,3	39,1	39,1	35,6	22,5	17,5	18,5
Претпријатија од приватен сектор	-11,9	-22,2	-26,4	-16,4	-5,5	7,6	6,8	6,4	11,3	-1,7	4,7	6,1	5,4	5,1
Домаќинства	12,6	10,7	8,7	15,4	19,9	19,6	17,6	17,4	14,0	14,2	14,3	12,0	12,5	12,3

Извор: НБРМ.

Табела 20

ВКУПНИ КРЕДИТИ ДАДЕНИ ОД БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ							
	Состојба на 31.01.2012 година	Состојба на 29.02.2012 година	Месечна промена (февруари 2012/јануари 2012)	Годишна промена јануари 2012/јануари 2011)	Годишна промена (февруари 2012/февруа ри 2011)	Придонес во месечниот пораст на вкупните кредити во февруари 2012 година	Придонес во годишниот пораст на вкупните кредити во февруари 2012 година
	во милиони денари		во %			во %	
Вкупни кредити на банките	207.954	208.597	0,3	9,0	8,3	100%	100%
Денарски	150.634	151.172	0,4	5,8	5,3	83,7	47,5
Девизни	57.321	57.426	0,2	18,5	17,2	16,3	52,5
Домаќинства	81.699	81.668	0,0	8,0	7,7	-4,8	36,6
Денарски	75.149	75.108	-0,1	6,6	6,5	-6,3	28,7
Девизни	6.550	6.560	0,1	27,9	24,1	1,5	8,0
Претпријатија	125.853	126.449	0,5	9,4	8,4	92,7	61,4
Денарски	75.121	75.622	0,7	4,6	3,7	78,0	16,8
Девизни	50.732	50.827	0,2	17,4	16,3	14,8	44,6

* Денарските кредити ги вклучуваат и кредитите со валутна клаузула.

** Девизните категории се вреднувани по тековниот девизен курс.

Извор: НБРМ.

Табела 21

ВКУПНИ КРЕДИТИ ДА ДЕНИ ОД БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ, ГОДИШНИ ПРОМЕНИ, ВО %														
	2009				2010				2011				2012	
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Јануари	Февруари
Вкупни кредити	25,3	14,3	6,4	3,5	2,5	5,8	7,7	7,1	8,0	8,6	8,1	8,5	9,0	8,3
Денарски	26,1	15,5	8,6	4,1	2,6	3,7	5,5	2,3	3,2	4,8	2,7	5,1	5,8	5,3
Девизни	22,9	10,4	-0,6	1,4	2,4	13,1	15,8	24,0	24,6	20,9	25,9	18,5	18,5	17,2
Краткорочни	26,2	13,5	1,2	-2,2	-3,4	-0,2	1,7	-1,0	-1,7	-2,0	-2,5	0,2	1,0	-0,5
Долгорочни	24,2	11,3	3,9	2,0	1,1	5,8	8,3	10,8	13,8	15,4	14,8	11,1	11,5	11,2
Претпријатија	23,8	13,1	5,6	3,7	4,0	7,9	10,2	8,4	9,0	9,7	8,6	8,6	9,4	8,4
Домаќинства	27,6	16,3	7,9	3,5	0,6	2,8	4,3	5,1	6,6	7,0	7,4	8,1	8,0	7,7

Извор: НБРМ.

Табела 22

НЕТО ДЕВИЗНА АКТИВА НА БАНКИТЕ

	Состојба II.2012	Месечна промена II.2012/I.2012	Годишна промена II.2012/II.2011
	<i>во милиони денари</i>		
Девизни средства	36.898	1.314	3.566
Девизни обврски	35.133	1.808	1.316
Нето девизна актива	1.765	-494	2.250

Извор: НБРМ.

Табела 23

КАМАТНИ СТАПКИ

	февруари 2012 година	месечна промена	годишна промена
	<i>во %</i>	<i>во процентни поени</i>	
Каматна стапка на аукциите на благајничките записи (28 дена)	4,00	0,00	0,00
Меѓубанкарска каматна стапка на пазар на депозити (МКДОНИА)	2,14	0,02	-0,03
	јануари 2012 година	месечна промена	годишна промена
	<i>во %</i>	<i>во процентни поени</i>	
Пондерирани активни каматни стапки на банките (денарски и девизни)	8,3	0,0	-0,2
Пондерирани пасивни каматни стапки на банките (денарски и девизни)	3,7	-0,1	-0,5

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Извор: НБРМ.

Табела 24

КАМАТНИ СТАПКИ НА МЕЃУБАНКАРСКИ ПАЗАР НА ДЕПОЗИТИ

Период	МКДОНИА	МБКС	СКИБОР преку ноќ	СКИБОР 1 недела	СКИБОР 1 месец	СКИБОР 3 месеци	СКИБОР 6 месеци	СКИБОР 9 месеци	СКИБОР 12 месеци
	<i>во %</i>								
I.2011	2.47	2.49	2.75	3.62	4.35	5.32			
II.2011	2.17	2.24	2.63	3.54	4.29	5.27			
III.2011	2.29	2.23	2.51	3.43	4.25	5.15			
IV.2011	2.19	2.28	2.46	3.45	4.25	5.14			
V.2011	2.12	2.12	2.38	3.39	4.24	5.09			
VI.2011	2.09	2.10	2.29	3.27	4.17	5.08			
VII.2011	2.19	2.19	2.23	3.17	4.17	5.03	5.55	6.05	6.60
VIII.2011	2.21	2.22	2.19	3.17	4.15	5.00	5.47	6.00	6.49
IX.2011	2.17	2.19	2.19	3.19	4.16	4.96	5.47	5.98	6.47
X.2011	2.19	2.02	2.18	3.18	4.14	4.95	5.46	5.94	6.44
XI.2011	1.99	1.99	2.18	3.17	4.12	4.91	5.43	5.91	6.37
XII.2011	2.15	2.16	2.19	3.18	4.11	4.83	5.36	5.84	6.27
I.2012	2.12	2.11	2.18	3.18	4.14	4.81	5.34	5.82	6.25
II.2012	2.14	2.14	2.19	3.18	4.14	4.78	5.28	5.79	6.24

Извор: НБРМ.

Табела 25

КАМАТНИ СТАПКИ НА ВКУПНИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО %

	Денарски		Девизни	
	Кредити	Депозити	Кредити	Депозити
III.2008	9,7	5,6	8,1	2,2
VI	9,7	5,8	8,1	2,3
IX	9,6	6,1	8,1	2,5
XII	9,8	6,5	7,2	3,0
III.2009	9,9	6,6	7,4	3,2
VI	10,1	6,8	7,7	3,3
IX	10,3	7,4	7,6	3,3
XII	10,3	7,5	7,6	3,4
III.2010	9,8	7,5	7,3	3,2
VI	9,6	7,0	7,3	3,1
IX	9,2	6,8	7,4	3,0
XII	9,0	6,7	7,4	3,0
III.2011	8,9	6,0	7,4	2,8
VI	8,8	5,9	7,4	2,8
IX	8,8	5,8	7,4	2,7
XII	8,8	5,6	7,3	2,5
I.2012	8,7	5,5	7,2	2,5

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки. Извор: НБРМ.

Табела 26

КАМАТНИ СТАПКИ НА НОВИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО %

	Денарски		Девизни	
	Кредити	Депозити	Кредити	Депозити
III.2008	9,1	3,8	8,0	1,4
VI	9,3	4,2	8,1	1,2
IX	9,1	4,5	7,8	1,9
XII	9,1	4,4	6,6	1,5
III.2009	9,7	4,6	7,0	1,9
VI	10,8	4,5	7,8	1,5
IX	10,3	5,2	8,3	1,5
XII	10,1	5,2	7,5	1,6
III.2010	10,0	5,0	7,8	1,5
VI	9,7	4,3	7,8	1,1
IX	9,3	3,8	7,4	1,0
XII	8,6	4,2	7,3	1,3
III.2011	8,1	3,1	6,8	1,0
VI	8,2	3,2	7,4	0,8
IX	8,3	3,2	7,4	0,8
XII	8,2	3,9	6,9	0,9
I.2012	7,8	3,6	6,4	0,8

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки. Извор: НБРМ.

Табела 27

КАМАТНИ СТАПКИ ПО ГРУПИ НА БАНКИ						
	големи банки	средни банки	мали банки	големи банки	средни банки	мали банки
	каматна стапка на денарски кредити, во %			каматна стапка на денарски депозити, во %		
III.2008	8,6	11,4	10,6	5,6	5,6	5,8
VI	8,7	11,2	10,2	5,8	5,9	6,0
IX	8,8	11,1	10,0	6,1	6,1	6,1
XII	9,0	11,2	10,3	6,6	6,5	5,9
III.2009	9,2	11,2	10,5	6,8	6,2	5,9
VI	9,7	11,0	10,9	7,1	6,4	5,2
IX	9,8	11,1	11,0	7,6	7,0	5,1
XII	9,9	11,1	10,9	7,7	7,2	5,3
III.2010	9,5	10,6	10,9	7,7	7,1	5,7
VI	9,3	10,2	10,9	7,2	6,5	5,6
IX	9,0	9,4	10,6	7,0	6,5	5,6
XII	8,9	9,3	10,6	6,9	6,2	5,7
III.2011	8,7	9,3	10,4	6,0	5,8	6,0
VI	8,6	9,9	10,2	5,8	6,2	5,8
IX	8,5	9,8	10,1	5,8	5,9	6,7
XII	8,5	9,7	9,8	5,5	5,7	6,9
I.2012	8,5	9,7	9,8	5,4	5,7	7,0

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Извор: НБРМ.

Табела 28

КАМАТНИ СТАПКИ ПО СЕКТОРИ				
	Население		Претпријатија	
	Каматна стапка на денарски кредити, во %	Каматна стапка на денарски депозити, во %	Каматна стапка на денарски кредити, во %	Каматна стапка на денарски депозити, во %
III.2008	11,1	6,1	8,6	4,7
VI	10,9	6,2	8,7	5,2
IX	10,9	6,5	8,7	5,5
XII	11,0	7,0	8,8	5,8
III.2009	10,9	7,5	9,1	5,4
VI	11,1	8,2	9,5	5,0
IX	11,2	8,5	9,6	5,3
XII	11,1	8,7	9,7	5,2
III.2010	10,4	8,4	9,4	5,3
VI	10,4	8,0	9,1	4,6
IX	9,4	7,5	9,0	4,7
XII	9,4	7,3	8,8	4,5
III.2011	9,3	6,5	8,7	4,2
VI	9,2	6,2	8,6	4,5
IX	9,1	6,2	8,6	4,5
XII	9,1	6,0	8,5	4,3
I.2012	9,0	5,9	8,5	4,3

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Извор: НБРМ

Табела 29

КАМАТНИ СТАПКИ НА ВКУПНИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО %

Каматни стапки на тековни сметки			Каматни стапки на кредитни картички
	Кредити	Депозити	Кредити
VI.09	12,3	0,8	15,9
IX	12,2	0,9	15,8
XII	12,7	0,9	15,7
III.10	12,7	0,8	15,6
VI	12,2	0,7	14,4
IX	11,5	0,6	12,5
XII	11,4	0,5	12,2
III.11	10,7	0,5	11,3
VI	10,7	0,4	11,6
IX	10,6	0,3	11,5
XII	10,5	0,3	11,3
I.12	10,5	0,4	11,5

Извор: НБРМ